

Согласно усвојувањето на Програмата од страна на Владата на Република Македонија на 38 Седница на Владата на Р. Македонија на ден 15.11.2017 година Министерството за животна средина и просторно планирање го донесе следниот

ПЛАН
за организирање на месечни обуки од областа на животната средина за
органиците на општините,
на градот Скопје и на општините во градот Скопје
за 2019 година

член 1

Министерството за животна средина и просторно планирање (во натамошниот текст на планот - МЖСПП), ќе организира месечни обуки на различни теми со цел подобро и поефикасно извршување на активностите од областа на животната средина на органиците на општината, градот Скопје и општините во градот Скопје.

член 2

Планираните обуки МЖСПП пред органиците на општината, на градот Скопје и општините во градот Скопје во текот на 2019 година, МЖСПП ќе го спроведе по следниот распоред и на следниве теми:

1. Февруари- Прекршоци од областа на животната средина;
2. Март- План за институционален развоја на општините;
3. Април-Активности околу издавање на Елаборати
4. Мај- Бучава (проект)
5. Јуни-Постапка за издавање на Б-интегрирани еколошки Дозволи
6. Септември-ЛЕАП-и на општините
7. Октомври- Активности потребни за справување со отпадот
8. Ноември- Меѓуопштинска соработка од областа на животната средина
9. Декември- Буџетирање на општините

член 4

За остварување на горенаведениот план ќе се погрижи Секторот за соработка со локална самоуправа и управно-надзорни работи

член 5

Секторот за локална самоуправа и управно-надзорни работи за секоја од наведените обуки ќе ги извести надлежните лица во општините, Град Скопје и општините во град Скопје кои се предмет на споменатите обуки, најмалку 7 дена пред одржување на истите.

член 6

За секоја извршена обука на општините, на градот Скопје и општините во градот Скопје, Секторот за соработка со локална самоуправа и управно-надзорни работи ќе изготви Извештај за одржаната обука со заклучоци и препораки и истиот ќе биде објавен на веб страната на МЖСПП.

член 7

Обуките кои се предмет на овој План ќе завршат заклучно со 31.12.2019 година

член 8

По извршувањето на предвидените обуки МЖСПП е должно да ја информира Владата на Република Македонија за преземените мерки и активности при вршењето на надзорот.

член 9

По извршувањето на предвидените обуки МЖСПП е должно на општината, на Градот Скопје и на општините во градот Скопје, учесници на обуките да им достави укажување за евентуалните констатирани недостатоци и да им определи рок во кој треба да ги отстранат констатирани недостатоци

член 10

Овој план се објавува на веб страната на МЖСПП.

**Министер,
Sadulla Duraki**